

STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

Спроведување на активноста “Истражување и ситуациона анализа за „Моменталните трендови на функционирање на бизнис секторот и новите форми на деловното работење“

-Опис на работната задача-

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: „ Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија “

ДОНАТОР: Европска Унија (договор за грант 40311451/0 поддржан од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог”, кој го спроведува Меѓународната организација на трудот, а е финансиран од Европската Унија.)

НАЦИОНАЛЕН СПРОВЕДУВАЧ: Бизнис Конфедерација на Македонија

ЛОКАЦИЈА: Република Северна Македонија

ПРЕДМЕТ: Набавка на услуги за спроведување на истражување и анализа – Правно катче

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Бизнис Конфедерацијата на Македонија (БКМ) се формира во 2001 и својата работа ја започнува како здружение на работодавачи, која ги артикулира, претставува и ги поддржува интересите на нејзините членови и интересот на бизнисите во земјата. Денес членството на БКМ брои 8.500 компании здружени во 13 деловни здруженија, со две регионални канцеларии во Прилеп и Тетово и централа во Скопје. Покрај претставувањето и застапувањето на интересите на своите членови, БКМ е катализатор на изразување на деловната заедница и поттикнувач на социјалниот дијалог и индустриските односи во земјата.

Цел на проектот:

„Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија“ е проект во којшто Бизнис Конфедерација на Македонија со поддршка од проектот “Зајакнување на социјалниот дијалог” спроведен од Меѓународната Организација на труд ги зајакнува своите капацитети.

Целта е да се зајакнат капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку модернизирање/подобрување услугите кои ги нуди БКМ и подобрување на информирањето и консултирањето со членовите.

ОБЕМ И СОДРЖИНА НА УСЛУГАТА

Проектот вклучува серија активности поврзани со зголемување на капацитетите и одржливоста на Бизнис Конфедерација на Македонија преку креирање на платформа која ги дигитализира некои од веќепостоечки услуги кои ги нуди организацијата.

Во оваа рамка, за соодветно креирање на платформата која треба да послужи како ресурсен центар за зголемување на капацитетите на македонските компании се доведе до заклучок дека е потребна длабинска анализа за моменталните трендови на функционирање на бизнис секторот и новите форми на деловното

STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

работење во Северна Македонија. За да се постигне ова, потребно е да се направи ситуациона анализа и истражување за моменталните трендови на функционирање на македонскиот бизнис секторот и новите форми на деловното работење во Северна Македонија. Тимот на експерти по завршената анализа треба да произведе едукативни програми и тренинг материјали за горенаведената тема.

2. ИСПОРАКИ:

Наслов на активност	Количина	Рок на достава
Ситуациона анализа и истражување	1	Ноември 2020

** методите и начините за креирање на активностите апликантот ги наведува детално во побараната методологија за доставување на услугата.

3. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ

Апликантите кои се заинтересирани да соработуваат со Проектот “Правна и ресурсна платформа во Северна Македонија “ можат да ги поднесат потребните документи на следните e-mail адреси: contact@bcm.mk и bj@bcm.mk, или лично на Ул. Васил Главинов 16 1/11.

Кандидатите потребно е да ги имаат следните квалификации:

Правни лица:

- Минимум 3 години искуство во наведената област
- Поседува искуство, експертиза и тестирана методологија за креирање на анализи, едукативни програми и истражувања во областа на пазарот на труд;
- Искуство со работа со слични задачи
- Широко познавање од областа на пазарот на труд и работните односи
- Претходно искуство во истражување и водење на интервјуа/фокус групи ќе биде сметано за предност
- Квалификувани за обработка на податоци и истражување

Индивидуални експерти:

- Минимум 3 години искуство во соодветната област(Економија, Работни односи, Пазар на труд, Поднесување предлог политики, Консултантски услуги за работни односи итн.);
- Соодветна универзитетска диплома (Универзитетска диплома од областа на општествените науки);
- Широко искуство во развој и изработка на анализи, истражувања и едукативни програми;
- Претходно искуство во истражување и водење на интервјуа/фокус групи ќе биде сметано за предност
- Квалификувани за обработка на податоци и истражување

Апликантите треба да ги поднесат следните документи:

- Професионално резиме на ангажираното лице/а(доколку е физичко лице);
- Портфолио со референтна листа на претходни слични ангажмани(доколку е правно лице);
- Методологија и организација за предложената активност

STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE

- Финансиски предлог – нето износ, без ДДВ.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

- Оценка на техничка спецификација на понудите, дали истите се комплетни според пропишаните критериуми во овој повик

30 поени

- Евалуација на биографиите и референтна листа на претходни слични ангажмани

40 поени

- Избор на најдобрата понуда според принципот “најниска цена”

30 поени

ВКУПНО: 100 поени.

Понудувачите треба да достават бараната документација најдоцна до 25.08.2020 до 16 часот, а понудувачот со најмногу освоени поени ќе биде земен предвид за разгледување и дополнително ќе биде известен и повикан за склучување на договор.

Со поднесување на понуда понудувачот прифаќа да добие известување за исходот на постапката по електронски пат.